

Ризница на Евангелието

Тематско проучување на Библијата



27. Домашна библиска студија - 27

ХРИСТИЈАНИНОТ КАКО ДОВЕРИТЕЛ НА БОЖИТЕ ДОБРА

Како верници на Исуса Христа ние сме доверители на Неговата милост. Исто така ние сме и доверители на сите земни добра кои Бог ни ги доверил. Дали ќе го признаеме ние тоа или не, сè што имаме, сè е Божји дар. И самиот воздух што го вдишуваме доаѓа од Него. Тој ни ја дава храната што ја јадеме или облеката што ја носиме. Што бара Господ да му вратиме? Да го проучиме сведоштвото на Библијата и ќе го најдеме одговорот на ова значајно прашање.

БОГ Е СОПСТВЕНИК НА СÈ

Кој е сопственикот на земјата и на сè што е на неа?

„Господова е земјата и сè што ја исполнува, вселената и оние што живеат во неа, зашто Тој ја основа врз морињата, и на реки ја утврди“ (Псалм 24:1,2).

Треба секогаш да имаме на ум дека Бог е сопственик на оваа земја и сè што е на неа затоа што Тој е Создателот на сето тоа. Тој ни ги доверил своите добра само како на доверители.

Како треба да гледаме на своите пари?

„Среброт е Мое и златото е Мое - вели Господ Саваот“ (Агеј 2:8).

Што треба да правиме со сето она што го имаме?

„Давај Му принос на Господ од имотот твој и од првините на плодовите од твоите придобивки“ (Изреки 3:9).

Иако со давањето на десетокот и даровите за Божјото дело на земјата на посебен начин ја манифестираме својата благодарност кон Господ, секогаш треба да имаме на ум дека сè Му припаѓа Нему. Сите наши земни добра треба да бидат употребени онака како што Бог сака тоа да го направиме.

ПРИНЦИПОТ НА ДЕСЕТОКОТ

Според Библијата, како треба да го сметаме десетокот?

„И секоја десетина од земјата: од земните семиња и од плодовите на дрвјата, **Му припаѓаат на Господ: тоа е светиња Господова**“ (Левитска 27:30).

Зборот десеток самиот по себе значи десетти дел. Десетокот не ни припаѓа нам. Библијата јасно учи дека тој Му припаѓа на Бога и дека е свет. Затоа, ако го употребуваме за сопствените потреби, ќе бидеме под осуда на небото.

Кој дел од нашиот приход треба да го десеткуваме?

„Одделувај десеток **од секој плод** на семињата свои, род од нивите твои секоја година“ (Повторени закони 14:22).

Од ова произлегува дека треба да се десеткува чистата добивка од било која работа. Ако нашиот доход изнесува 1000 денари, а сме вложиле трошок 250 денари, тогаш ќе го десеткуваме само остатокот од 750 денари, а тој ќе изнесува 75 денари. Ако не сме приватници, туку сме платени за работата како работници, тогаш ја десеткуваме целата плата.

Дали во Библијата имаме некој запис за давање на десеток пред Мојсеевото време?

„И му даде (Аврам) десетти дел од сè“ (Создавање 14:20; види Излез 28:22).

УПОТРЕБАТА НА ДЕСЕТОКОТ

За која цел е одреден десетокот во Божјата Реч?

„Не знаете ли дека оние што свештенодејствуваат, се хранат од светилиштето, и кои служат на жртвеникот, делат со жртвеникот? Така и Господ заповедал проповедниците на Евангелието да живеат од Евангелието“ (1. Коринтјаните 9:13,14).

Проповедниците на Евангелието сето свое време треба да го посветат во работата за спасување на душите. Како тогаш да обезбедат средства за живот за себе и за своето семејство? Бог предвидел план, оние кои ги примаат благословите на Евангелието, со своите прилози да придонесат за нивно издржување. Во времето на стариот Израел, Левитите кои не примиле наследство како останатите племиња, биле одвоени да служат во светилиштето и духовните потреби на народот, да се издржуваат од десетокот. (Види Броеви 18:21).

Дали според Христовото учење, и христијаните треба да даваат десеток?

„...Зашто **давате десеток** од нане, копра и ким, а сте го оставиле најважното во Законот: праведноста, милоста и верата; ова требаше да го правите, а и она да не го оставате“ (Матеј 23:23).

Христос зборувал во склад со одредбите за десетокот. Тој ги укорил фарисеите во своето време не затоа што биле точни во давањето на десетокот, туку затоа што ја занемариле добрината и љубовта кон своите ближни. Ако напредуваме во благодатта и стануваме сè послични на Исус, ќе бидеме радосни што ни се дава предимство да го потпомагаме напредокот на Неговото дело на земјата.

Колку е сериозен престапот да ги задржуваме за себе десетоците и приносите кои Му ги должиме на Господа?

„Смее ли човек да краде од Бога? А вие **крадете од Мене!** Ќе речете: „Што крадеме од Тебе?“ (Малахија 3:8).

Ако го задржуваме она што Му припаѓа на Бога, ние за Него сме крадци, и наместо Неговиот благослов ќе нè прати проклетство. Деветте десетини од нашиот приход со Божји благослов ќе траат подолго отколку сите десет без Неговиот благослов.

Што Бог им ветува во Својата Реч на оние кои се верни во давање на десетокот?

„Донесете ги сите десетоци во ризницата, па да има храна во Мојот дом, и потоа испитајте Ме, вели Господ Саваот: зар нема да ги отворам отворите небески за да излијам благослов на вас, па да имате и на претек?“ (Малахија 3:10).

Ако веруваме дека Бог навистина постои и дека се грижи за своите деца, ние ќе ги дадеме своите десетоци и дарови дури и ако и не знаеме кога следниот пат ќе јадеме. Бог ветил дека ќе ги отвори „отворите небесни“ и ќе излее на нас благослови. Дали навистина верувате во тие ветувања? Тој нè повикува да Го испитаме во тоа враќајќи Му го радосно она што е Негово. Каква е тоа предност да соработуваме со својот Создател! Колку треба да бидеме благодарни што со своите прилози можеме да го дадеме својот мал придонес во Неговото дело за спасување на душите.

Каде според Божјата Реч треба да ги донесеме своите десетоци?

„Донесете ги сите десетоци во ризницата, па да има храна во Мојот дом“ (Малахија 3:10).

Посветените луѓе служеле како ризничари и биле одговорни за мудро распоредување на Господовите приходи (2. Летописи 31:11-19; Неемија 12:44 и 13:12,13). Денес Неговата црква претставува ризница - оние кои меѓусебно се поврзани заедно - исполнувајќи ги Неговите заповеди и следејќи ја целосната светлина на Евангелието. Бог предвидел систем на организиран народ во кој десетоците и даровите се употребуваат за ширење на Евангелието по целиот свет.

„Божјиот план во системот на десеток е прекрасен според својата едноставност и еднаквост. Овој план треба сите да го прифатиме храбро и со вера, бидејќи е од божествено потекло. Во него успешно се комбинираат едноставноста и корисноста и не е неопходно големо образование да се сфати и да се примени во пракса. Сите кои ќе го прифатат ова можат да почувствуваат дека учествуваат во помагање на драгоценото дело на спасување. Секој од нас, без оглед на возраста и полот, може да даде свој

придонес во својство на повереник, за потребните средства да дојдат во Неговата ризница“ (3. Сведоштво 388).

Колку често треба да се даваат нашите десетици и дарови?

Секоја сабота кога ќе се собереме на богослужение треба да мислиме и на тоа да Му послужиме на Бога со своите доброволни дарови.

Десетокот го даваме тогаш кога сме оствариле некој приход. Ако секој месец земаме плата, ние треба верно секој месец да го даваме својот десеток. Бог ги забележува побудите кои нè поттикнуваат на давање. Ако нашиот чист приход бил само 10 денари, Бог гледа дали прво ќе одвоиме еден денар кој Нему Му припаѓа. Ако Бог навистина ни е на прво место во нашиот живот, секогаш ќе бидеме спремни нешто да приложиме за Неговото дело.

ДЕСЕТОКОТ И ПРАЗНУВАЊЕТО НА САБОТАТА

На кој начин давањето на десеток е поврзан со празнувањето па саботата?

Празнувајќи ја саботата како седми ден, ние го признаваме Бога како Создател на Небото и Земјата. Со тоа покажуваме дека го почитуваме денот во кој и Тој се одмарал, и дека го одвојуваме од останатите работни денови во седмицата. На сличен начин кога на Бога му го враќаме она што било и Негово, признаваме дека Тој е сопственик на сè што постои. Држењето на саботата и давањето десеток се две божествени одредби со кои покажуваме дека навистина веруваме во Бога како Создател и сопственик на сè што постои. „Верата, ако нема дела, сама по себе е мртва“ (Јаков 2:14,17-26). Ако некој тврди дека е христијанин, а не ја празнува вистинската сабота која самиот Создател ја воспоставил и не Му го враќа верно делот кој Нему Му припаѓа, можеме да знаеме дека неговата вера во Бога како Создател и Сопственик на сè што постои не е вистинска. Таквата вера е мртва, бидејќи не е пратена со соодветни дела.

Со празнувањето на саботата и давањето на десеток на видлив начин покажуваме дека за нас Христос е Суверен господар на сè што постои, па според тоа и господар на нашето време, пари, животот и на сè што имаме.

За кое прашање секој христијанин најсериозно треба да размисли?

„Што да Му дадам на Господ за сите негови добрини што ми ги направи мене“? (Псалм 116:12).

Вистинскиот христијанин нема да гледа што помалку да Му даде на Господ, туку напротив што повеќе. Тој нема целото свое време да го посвети на минливите овоземни интереси, туку ќе гледа што повеќе време да одвои за Божјото дело, настојувајќи спасоносната вистина на Евангелието да ја пренесе и на другите.

Десетокот и даровите нема да бидат само обврска која мораме да ја извршиме, туку доказ на љубовта, доказ дека не сакаме да го употребиме за било каква земна цел. Саботата нема да биде за нас само ден кога нема да работиме, туку ден за поблиска

поврзаност со небото и радосно дружење со Христа. Тоа е новозаветното искуство кој секој од нас може да го има ако со сето срце Го прифати Христа и ако Му дозволи да загосподари со неговиот живот. За навистина да почувствуваме што тоа значи, мораме сè што имаме да положиме на Неговиот олтар. Бог нека му помогне на секој што ги проучува овие лекции да се одлучи на тоа уште денес.

РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО
Испитен лист - 27 лекција

1. Бог нè направил _____ на Неговата благодат и имотот кој ни го дал.
2. Што Му припаѓа на Бога? _____
3. Секој од нас постојано треба да го слави Бога со _____
4. Бог со право бара од нас да Му вратиме _____ дел од нашите приходи.
5. Десетокот треба да се пресмета според нашиот вистински _____
6. Десетокот се употребува за _____
Цитат: _____
7. Дали Исус ги учел христијаните дека треба да даваат десеток? _____
Цитат: _____
8. Како Бог ги смета оние кои занемаруваат да го дадат десетокот? _____
Цитат: _____
9. Каде треба да ги донесеме нашите десетоци? _____
Цитат: _____

МОЈА ОДЛУКА

А) Ако давате десеток, дали сте се осведочиле дека преостанатите девет десетини со Божји благослов ќе ви траат подолго отколку сите десет без Неговиот благослов?

Б) Дали сакате со вера во милоста Божја, да се потпрете на ветувањата кои Тој ги дал во книгата на пророкот Малахија 3:10 и своите десетоци да ги донесете во Неговата ризница за да може да ги излие на вас благословите што ги ветил?

В) Дали донесовте одлука Бог да го заземе првото место во вашиот живот и доброволно да се потчините на Неговата вистина онака како што ви е откриена?
